



СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Скопје, 23.06.2017

Одржани обуки за вработливост од проектот Вработување на младите Роми

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ЦККО Светла Иднина, ЗРРЗ Сумнал и АДРР Сонце, го спроведуваат проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.

Целта на проектот е *олеснување на вклученоста на младите Роми кои живеат во општините со поголем број на ромско население*. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста кај младите Роми 2) овозможување на локален развоен систем кој ќе ги вмрежи потребните на пазарот и 3) развивање на стратешки прирачник за социјално вклучување и вклучување на пазарот на труд на целните групи.

Во текот на месец Мај 2017 година се одржаа серии од обуки на четири теми и тоа: Барање на работа и вештини за барање работа; Пристап до финансии и финансиско управување на микро бизниси; Комуникации и развивање на меки вештини и Развивање на бизнис идеја и претприемништво. Секоја од овие обуки траеше по три дена и вкупно ја поминаа 79 учесници. Целната група, како и на целиот проект, беа млади невработени лица од ромска националност од Скопје, Тетово, Битола и Кочани.

Истите лица и други кои ги исполнуваат основните критериуми можат да се вклучат во следните активности за практично учење и стекнување на искуство во склоп на граѓанските организации или во деловниот сектор.

Имплементацијата на проектот започна во декември 2016 а е предвидено да трае 12 месеци. Буџетот предвиден за имплементација на проектот е 158.297 евра.


Повеќе информации за проектните активности можете да добиете на телефон 02/2444766, на e-mail: info@cea.org.mk, romayouth2016@gmail.com или посетете ја веб страницата www.cea.org.mk и Facebook страница www.facebook.com/romayouth.



Овој проект е финансиран од Европската Унија



SONCE
Roma Democratic
Development Association



Проектот “Вработување на млади Роми” е имплементиран од
ЦЕА, Сумнал, Сонце и Светла Иднина.